

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 15

Год. LXIII

Петок, 9 февруари 2007

Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
193. Одлука за видот и карактеристиките на државните хартии од вредност во 2007 година.....	2	202. Одлука за избор на заменик претседател на Судскиот совет на Република Македонија.....	6
194. Одлука за дополнување на Одлуката за формирање на Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија.....	2	203. Деловник за работа на Судскиот совет на Република Македонија.....	6
195. Одлука за одобрување на Програмата за реализација на задачите на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја во 2007 година.....	2	204. Правилник за постапката и начинот за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција.....	13
196. Одлука за формирање на Меѓуресорско тело за рурален развој.....	2	205. Правилник за постапката на дисциплинска одговорност на судиите.....	15
197. Решение за именување на раководители и членови на Меѓуресорското тело за рурален развој.....	3	206. Правилник за поведување и утврдување на трајно губење на способноста за вршење судиска функција.....	17
198. Програма за изработка на урбанистички планови во Република Македонија во 2007 година.....	3	207. Правилник за формата и содржината на образецот и постапката за издавање и одземање на судската легитимација..	17
199. Програма за развој на спорт и млади за 2007 година.....	4	208. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности...	19
200. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	6	Нотарска комора на РМ	
201. Одлука за избор на претседател на Судскиот совет на Република Македонија.....	6	26. Решение од Нотарската комора на Република Македонија.....	19
		27. Решение од Нотарската комора на Република Македонија.....	19
		Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јануари 2007 година.....	19
		Огласен дел	1-44

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**193.**

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.02.2007 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВИДОТ И КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО 2007 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се уредуваат видот и карактеристиките на државните хартии од вредност кои во името на Република Македонија ќе ги издава Министерството за финансии во 2007 година.

2. Министерството за финансии во 2007 година врши нето емисија на државни хартии од вредност во максимален износ од 3.500.000.000,00 (три милијарди и петстотини милиони) денари. На крајот на 2006 година состојбата на државните хартии од вредност е 5.665.970.000,00 (пет милијарди шестстотинишесетипет милиони и деветстотиниседумдесет илјади) денари. Со тоа на крајот на 2007 година состојбата на државните хартии од вредност ќе биде 9.165.970.000,00 (девет милијарди стошеесетипет милиони и девестотиниседумдесет илјади) денари.

3. Издавањето на државните хартии од вредност и нивната рочност се врши согласно календарот за планираните емисии на државните хартии од вредност кој го утврдува и објавува Министерството за финансии на почетокот на периодот за кој се однесува.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-387/1
6 февруари 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

194.

Врз основа на член 11 став 4 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 37/2006), Претседателот на Владата на Република Македонија, на 6.02.2007 година, ја донесе следната

О Д Л У К А**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Одлуката за формирање на Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/03), во членот 7, по ставот 1 се додава нов став кој гласи:

„Платата на Шефот на Канцеларијата согласно неговите работи и задачи утврдени со оваа одлука, ја определува Претседателот на Владата на Република Македонија, при што соодветно се зема предвид Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 71/05, 2/06, 8/06 и 46/06)“.

Ставовите 2, 3 и 4 од членот 7 стануваат став 3, 4 и 5.

Член 2

По членот 7 се додава нов член 7а кој гласи:

„Средствата за остварување на надлежностите на Канцеларијата се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-643/1
6 февруари 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

195.

Врз основа на член 20, став 2 од Законот за поттикнување на развојот на стопански недоволно развиените подрачја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/94 и 39/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.02.2007 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАДАЧИТЕ НА БИРОТО ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО 2007 ГОДИНА**

1. Владата на Република Македонија ја одобрува Програмата за реализација на задачите на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја во 2007 година, бр. 01-37/1 од 15.01.2007 година, донесена од Бирото за стопански недоволно развиените подрачја.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-348/1
6 февруари 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

196.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.02.2007 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКО ТЕЛО ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ****Член 1**

Со оваа одлука се формира Меѓуресорско тело за рурален развој во Република Македонија со цел креирање на интегрирана политика на рурален развој.

Член 2

Со Меѓуресорското тело за рурален развој ќе раководи претставник од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Членови на Меѓуресорското тело за рурален развој се претставници од:

1. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
2. Министерството за финансии,
3. Министерството за економија,
4. Министерството за локална самоуправа,
5. Министерството за култура,
6. Министерството за труд и социјална политика,
7. Министерството за образование и наука,
8. Министерството за животна средина и просторно планирање,
9. Министерството за транспорт и врски,
10. Секретаријатот за европски прашања,

11. Кабинетот на заменик на претседателот за земјоделство и образование,

12. Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството.

Член 4

Меѓуресорското тело за рурален развој разгледува прашања и идентификува проблеми од областа на руралниот развој, предлага решенија, обезбедува координиран настап и презема други активности поврзани со процесот на креирање и координирање на интегрирана политика на рурален развој.

Член 5

Меѓуресорското тело за рурален развој ќе донесе Деловник за својата работа.

Член 6

Стручните и административните работи на Меѓуресорското тело за рурален развој ќе ги врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 7

Меѓуресорското тело за рурален развој секои шест месеци ќе ја информира Владата на Република Македонија за својата работа.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-475/1
6 февруари 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

197.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.02.2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА МЕЃУРЕСОРСКОТО ТЕЛО ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ

1. За раководител и членови на Меѓуресорското тело за рурален развој се именуваат:

- а) за раководител
 - Перо Димшоски, заменик на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство
- б) за членови
 - Алириза Елези, државен советник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
 - Доне Влашки, државен советник во Министерството за финансии,
 - Родопи Корнети-Јаковљевиќ, раководител на одделение во Министерството за економија,
 - Славица Јаковска, државен советник во Министерството за локална самоуправа,
 - Снежана Герасимова-Матевска, советник во Министерството за култура,
 - Владо Аврамовски, државен советник во Министерството за труд и социјална политика,
 - Вера Колевска, државен советник во Министерството за образование и наука,
 - Гордана Кожухарова, раководител на сектор во Министерството за животна средина и просторно планирање,
 - Светлана Глигоровска, раководител на сектор во Министерството за транспорт и врски,

- Александар Николовски, раководител на одделение во Секретаријатот за европски прашања,

- Љупчо Ристовски, државен советник во Кабинетот на заменик на претседателот за земјоделство и образование,

- Благој Ѓорѓиевски, директор во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството,

- Наташа Стојмановска од Секторот за економски политики и регулаторна реформа во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-475/1
6 февруари 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

198.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.02.2007 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2007 ГОДИНА

1. Во Буџетот на Република Македонија за 2007 година, раздел 13001

Министерството за транспорт и врски, ставка 425-30 договорни услуги, потставка 425640-30 изработка на урбанистички планови, предвидени се средства за изработка на урбанистички планови во износ од 12.000.000 денари.

2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се користат за:

- 2.1. Изработка на Урбанистички план за с.Сопиште – локалитет Сончев Град, Урбанистички планови вон населено место за туристички комплекс Попова Шапка (Тетово), хотелски комплекс во Охрид, индустриска зона во општина Врапчиште, ДУП за станбена населба во општина Карпош (Скопје) 5.200.000 ден.
 - 2.2. Урбанистички проекти за слободни економски зони 3.500.000 ден.
 - 2.3. Изработка на урбанистички планови за дел од Програмата „Декада за ромите“ 1.800.000 ден.
 - 2.4. Изработка на урбанистички проекти за гранични премини 1.000.000 ден.
 - 2.5. Стручна ревизија на Нацрт урбанистички планови 500.000 ден.
- ВКУПНО: 12.000.000 ден.

3. За начинот и динамиката на спроведување на оваа програма ќе се грижи Министерството за транспорт и врски, кое во рамките на предвидените средства може да врши соодветни поместувања на планираните износи, по претходна измена на програмата, согласно закон.

Министерството за транспорт и врски за реализираните буџетски средства ќе достави извештај со финансиски показатели до Владата на Република Македонија за изработени урбанистички планови заклучно со 31.01.2008 година.

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-454/1
6 февруари 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

199.

Врз основа на член 35 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/06), Владата на Република Македонија, на седница-та, одржана 6.02.2007 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2007 ГОДИНА

Агенцијата за млади и спорт, во рамките на обврските кои произлегуваат од Законот за организација и работа на органите на управата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00), Програмата за работа на Владата на Република Македонија и Одлуката за стратешки приоритети на Владата на Република Македонија во 2007 година, Програмата и активностите во Република Македонија за децентрализација, Програмата за макроекономска политика на Република Македонија во 2007 година, определбите на Собранието на Република Македонија за следење на состојбите во областа на спортот, програмите и програмските определби на националните спортски федерации и актуелните состојби во дејноста спорт, се определува во 2007 година непосредно да реализира повеќе програмски задачи.

Со планираните средства ќе се реализираат програми со кои се остварува јавниот интерес на државата утврдени во членот 22 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02 и 66/04), при што како приоритет се наметнува одржување на националниот систем на натпревари и учество на меѓународните натпревари на репрезентации, клубови и поединци кои оствариле право и норма за учество.

Согласно утврдените средства во Буџетот на Република Македонија за 2007 година, во раздел 16101 – Агенција за млади и спорт, истите да се користат за:

I. Потпрограма 20 спорт, ставка 463 – Трансфер до невладини организации за кои се утврдени 34.000.000,00 денари
Раздел 16101 – Агенција за млади и спорт
Потпрограма 20 спорт
ставка 463 – Трансфер до невладини организации

Ред. бр.	Опис	Износ
1.	Партиципација за финансирање на националните спортски федерации	5.424.000
2.	Партиципација за финансирање на други корисници од спортот	9.400.000
3.	Партиципација за финансирање на проекти од областа на спортот	5.911.000
4.	Партиципација за финансирање на спортските клубови	13.265.000
	ВКУПНО:	34.000.000

1. Партиципација за финансирање на националните спортски федерации, за кои се утврдени во износ од 5.424.000,00 денари.

Средствата се наменети за партиципација во обезбедување на непречена функција на 46 национални спортски федерации, во кои се здружени повеќе од

1.500 спортски клубови, а се насочени: за партиципација за стручна работа; обезбедување на просторни услови; функција на органи и тела во федерациите; стручна работа со репрезентациите на националните спортски федерации, чиј број изнесува повеќе од 150, во различни категории, по пол и возраст; обезбедување на стручна поддршка во обезбедување на функционирање на националниот систем на натпревари во трети и четврти степен на натпревари.

2. Партиципација за финансирање на други корисници од спортот, за кои се утврдени износ од 9.400.000,00 денари.

Програмите на националните спортски федерации, клубовите, општинските спортски сојузи, предвидуваат низа активности кои се условени со редовно комуницирање со органи и тела на меѓународните спортски асоцијации, при што со учеството се стекнуваат одредени права, но во исто време и обврски, за кои се потребни значителни средства. Така, приоритети имаат редовните годишни котизации за членство во меѓународните асоцијации, за кои се партиципира со дел од средства.

Значаен сегмент е реализацијата на обврските кои произлегуваат од меѓународните договори, кои Република Македонија ги ратификувала, со што и создала и одредени обврски во однос на нивно спроведување. Секако обврските се поголеми во однос на спроведување на договорите со кои се води борба против допинг во спортот и спречување на насилството на спортските терени.

Се планира да се подржат повеќе активности и тоа: примена на науката во спорот; обезбедување на мерни инструменти, опрема и реквизити за најуспешните спортисти; континуирана едукација на стручните кадри во спортот, тренери, лекари, физиотерапевти, нутрицисти, психолози и др.); континуирани активности за спроведување на процесот на децентрализација во спортот во сите единици на локалната самоуправа и други активности.

3. Партиципација за финансирање на проекти од областа на спортот, за кои се утврдени во износ од 5.911.000,00 денари.

Поддршка и промоција на проекти на спортските клубови и здруженија, кои ќе се промовираат и реализираат идеи и активности со кои спортот ќе се користи, како средства за воспоставување и водење на младите во секојдневието и притоа ќе биде основна алтернатива во борба против пороците и несаканите појави кај младите. Секако, ќе се подржат и проектите кои ќе придонесат за социјална кохезија на младите, за дружење на млади од различни ентитети, меѓусебно запознавање и дружење, промоција на различни мултикултурни вредности, толеранција со животот, особено меѓу младите. Поддршка на проекти со кои ќе се зголеми опфатот на женска популација во спортот, лицата со инвалидитет и лицата со пречки во развојот.

4. Партиципација за финансирање на спортски клубови, за кои се утврдени во износ од 13.265.000,00 денари.

Со оваа ставка се поддржуваат спортските клубови кои оствариле пласман и се рангирани како првопласирани во националниот систем на натпревари. Националните спортски федерации, во зависност од системот на натпревари по завршување на натпреварите до Агенцијата за млади и спорт го доставуваат рангот на клубовите во националниот систем на натпревари, за кои се партиципираат 11 месечни рати во нивните програми. Висината на средствата е утврдена според рангот, а бројот на клубовите е утврден согласно вкупниот број и членови во федерациите. Такво право оства-

руваат 115 клуба во 30 национални спортски федерации. За дел од специфичните федерации, училишна, студентска, за лицата со инвалидитет, воздухопловната, планинарски спортови, се дава месечен надоместок кој се употребува за одржување на системот на натпревари во тие федерации.

II. Потпрограма 30 млади, ставка 463-Трансфер до невладини организации

Ред. бр.	Опис	Износ
1.	Сегмент трансфери до непрофитни организации за поддршка на младите и младински здруженија	4.000.000,00
2.	Сегмент поддршка на проекти за млади	9.000.000,00
3.	Сегмент планирана резерва за активности за унапредување на младински стандард	1.000.000,00
	ВКУПНО:	14.000.000,00

1. Сегмент трансфери до непрофитни организации и поддршка на младинските здруженија, за кои се утврдени во износ од 4.000.000,00 денари.

Средствата ќе бидат насочени за поддржување на проекти на младински и други здруженија на граѓани, што се однесуваат на подигање на степенот на активно учество на младите во сите области од нивен интерес, која е потврдена практика во земјите во Европа и пошироко.

Право за учество имаат сите здруженија на граѓани чие членство е претежно млади до 30 години и оние здруженија кои работат со млади и чии активности се однесуваат на младите.

Предност во прифаќањето на проектите ќе имаат оние кои содржат: социјална инклузија, активна партиципација и работа со млади на терен, обука на млади и тренинг на младински НВО и што ќе дадат придонес кон националната стратегија за млади.

2. Сегмент поддршка на проекти за млади, за кои се утврдени во износ од 9.000.000,00 денари.

Постигнување на резултати во едукација и анимација на учесниците во средното образование и на младите, се основа за надградување на програмските активности: Медиумска кампања за борба против дрогата; Летните едукативни кампови; градењето и развивањето на младинските канцеларии; обезбедување на материјални услови за нивно функционирање и др.

Поддршка и поттикнување на развојот на мрежата на невладините организации како услов за создавање на младинска структура врз принцип на единствена младинска политика.

3. Сегмент планирана резерва за активности за унапредување на младински стандард, за кои се утврдени во износ од 1.000.000,00 денари.

Средствата се планираат како резерва и ќе бидат насочени за непланирани активности во текот на годината, со кои ќе се обезбеди поддршка на проекти поврзани со унапредување на младинскиот стандард, а истите неможат да се предвидат однапред.

III. Потпрограма 40 – Меѓународни активности за спорт и млади ставка 463 – Трансфери до невладини организации

Ред. бр.	Опис	Износ
1.	Партиципација за финансирање на меѓународни програми на националните спортски федерации	17.700.000

2.	Партиципација за финансирање на меѓународните традиционални спортски приредби и манифестации	1.800.000
3.	Партиципација за учество и организација на европски и светски првенства на националните спортски федерации и клубовите кои оствариле право за учество на меѓународни натпревари	500.000
4.	Планирана резерва, за високи спортски остварувања и издавачка дејност	1.000.000
	ВКУПНО:	21.000.000

1. Партиципација за финансирање на меѓународните програми на националните спортски федерации, за кои се утврдени во износ од 17.700.000,00 денари.

Планирана е поддршка на програмите на националните спортски федерации за нивно учество во меѓународниот систем на натпревари. Наши спортисти, репрезентации и клубови ќе настапат на регионални првенства (балкански и натпревари на земјите од Југоисточна Европа), Европски и Светски првенства, купови, отворени првенства и друг вид на меѓународни натпревари. Со овие средства се партиципира до 10% од програмите на федерациите, што и ги условува да имаат строги критериуми при определувањето да се учествува на некој меѓународен натпревар. Слични се проблемите на екипните и индивидуалните спортови во однос на обезбедување подготовки и учество на меѓународните натпревари.

Со дел од средствата, непосредно ќе се финансираат и програмите на потенцијалните и евидентните олимписки кандидати, преку националните спортски федерации.

Најголемиот дел од федерациите при определување на интересот за учество се определуваат за настап на балкански првенства и шампионати.

2. Партиципација за финансирање на меѓународните традиционални спортски програми и манифестации, за кои се утврдени во износ од 1.800.000,00 денари.

Во Република Македонија се одржуваат педесетина традиционални спортски приредби и манифестации. Еден дел од нив се и составен дел на календарите за натпревари на меѓународните спортски асоцијации. Свој висок рејтинг во изминатите неколку децении остварија повеќе манифестации со кои се претставивме пред меѓународната спортска јавност и како добри организатори и домаќини. Согласно програмата, во 2007 година ќе бидат поддржани околу дваесетина традиционални спортски манифестации, кои ќе се организираат во нашата земја. Сумата се определува во зависност од бројот на земји учеснички, учесници и квалитетот на натпреварувачите.

3. Партиципација за учество и организација на европски и светски првенства на националните спортски федерации и клубови кои оствариле право за учество на меѓународни натпревари, за кои се утврдени во износ од 500.000,00 денари.

Во Република Македонија, очекуваме одржување на неколку Балкански првенства и шампионати, за кои се планирани симболични средства, при што инсистираме организаторите да го понесат и најголемиот товар.

4. Планирана резерва, за високи спортски остварувања и издавачка дејност, за кои се утврдени во износ од 1.000.000,00 денари

Во текот на 2007 година наши спортисти, екипи и репрезентации ќе учествуваат на голем број меѓународни натпревари, за кои понекој пат има и непредвидени трошоци. Со резервата се планира и поддршка на издавачката дејност во областа на спортот.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-259/1
6 февруари 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

200.

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.02.2007 година, донесе

ДЕЛОВНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06 и 5/07), во членот 4 став 1 во точка 16) точката и записката на крајот од реченицата се бришат и се додаваат зборовите: „и го именува и разрешува шефот на Канцеларијата“.

Член 2

Овој деловник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-698/1
6 февруари 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

201.

Врз основа на член 8 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на конститутивната седница на Советот, одржана на 30.01.2007 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За претседател на Судскиот совет на Република Македонија е избран

Беќир Исени, член на Судскиот совет на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-195/1
30 јануари 2007 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседавач,
Михајло Маневски, с.р.

202.

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на конститутивната седница на Советот, одржана на 30.01.2007 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За заменик претседател на Судскиот совет на Република Македонија е избран

Васил Грчев, член на Судскиот совет на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-194/1
30 јануари 2007 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија,
Претседател,
Беќир Исени, с.р.

203.

Врз основа на член 37 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија, Судскиот совет, на седницата одржана на 30.1.2007 година, донесе

ДЕЛОВНИК ЗА РАБОТА НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Деловник се уредуваат прашањата за начинот и постапката на работа на Судскиот совет на Република Македонија (во натамошниот текст: Совет), како и други прашања од надлежност на Советот.

Член 2

Седиштето на Советот е во Скопје.

На зградата во која се наоѓа Советот е истакнуат натпис: „Судски совет на Република Македонија – Скопје“.

Член 3

Советот има свој печат, штембил, приемен штембил и штембил за правосилност.

Печатот има облик на круг со пречник од 32 мм., кој го содржи грбот на Република Македонија, а околу него е напишан натпис: „Република Македонија – Судски совет на Република Македонија – Скопје“.

Штембилот има правоаголен облик со димензии 50x30 мм., на кој се наоѓа грбот на Република Македонија и натпис „Република Македонија – Судски совет на Република Македонија, број, место и датум, година – Скопје“.

Печатот и штембилот се ставаат на одлуките, предлозите, решенијата и другите акти што ги донесува Советот.

Приемниот штембил има правоаголен облик со димензии 65x30 мм, над кој се наоѓа натпис: „Република Македонија – Судски совет на Република Македонија – Скопје“, а во средината во определените графи се наоѓаат зборовите: „примено“, „архивски знак“, „број“ и „прилог“.

Приемниот штембил се става на поднесоците што се доставуваат до Советот и се заведуваат во деловникот.

Штембилот за правосилност има правоаголен облик со димензии 50 x 30 мм., на кој стои: ОДЛУКАТА Е ПРАВОСИЛНА, натпис Судски совет на Република Македонија, број на одлуката, датум на правосилност и потпис на овластено лице.

Со штембил за правосилност се констатира денот на правосилноста на одлуката на Советот.

Член 4

Со печатот, штембилот, приемниот штембил и штембилот за правосилност ракува работник што ќе го определи генералниот секретар на Советот кој е одговорен за нивната употреба.

II. НАЧИН НА РАБОТА НА СОВЕТОТ

Член 5

За прашањата од својот делокруг утврдени со Уставот и закон, Советот ги разгледува и за нив одлучува на седница.

Член 6

Членовите на Советот во салата за седници седат по следниот редослед: претседателот на Советот седи на централното место на масата, од десната страна седи неговиот заменик, а потоа претседателот на Врховниот суд, а од левата министерот за правда. Од десната страна до претседателот на Врховниот суд седат членовите на Советот избрани од редот на судиите и тоа по рангот на судот од кој се избрани. Ако повеќе судии се од суд кој е од ист ранг предност има повозрасниот член на Советот. Од левата страна до министерот за правда седат по редослед по кој се избрани членови на Советот што ги избрало Собранието по предлог на надлежното работно тело на Собранието на Република Македонија, а до нив членовите на Советот кои ги избрало Собранието предложени од Претседателот на Република Македонија, по редослед на изборот.

Секој член на Советот седи на точно определеното место и пред него стои натпис: Судски совет на Република Македонија, името и презимето на членот на Советот.

Ако на седницата на Советот присуствуваат и други лица, тие седат после составот на членовите на Советот.

Член 7

Седница свикува и со неа раководи Претседателот на Советот.

Претседателот е должен да свикува седница и по предлог со изготвен материјал од најмалку една трети на од вкупниот број членови на Советот.

Седница може да се одржи ако е присутно мнозинството од вкупниот број членови, доколку со Законот за Судскиот совет на Република Македонија и со овој Деловник поинаку не е определено.

Предлогот на дневниот ред се утврдува со мнозинството гласови од присутните членови.

Член на Советот кој е известител по определено прашање може да излага најмногу 15 минути, а со одобрение на претседателот на Советот и повеќе.

Член на Советот може да дискутира по определено прашање од дневниот ред најмногу 5 минути, со право на повторна дискусија од 3 минути.

Поканата за седница со предлог на дневниот ред и со материјалите се доставува до членовите на Советот најмалку 7 дена пред одржувањето на седницата.

Поради итни и неодложни работи, седницата на Советот може да се закаже и да се одржи и во покроток рок од рокот утврден во ставот 7 на овој член.

На седницата на Советот, покрај членовите, присуствува и Генералниот секретар на Советот.

На седница, по одлука на Советот можат да присуствуваат и други лица.

Советот своите одлуки ги носи со гласање. Членот на Советот гласа за или против (не може да гласа воздржано).

Член 8

За работата на седницата на Советот се води записник и стенографски белешки, односно тонско снимање.

Записникот го води Генералниот секретар на Советот или лице што ќе го определи Советот.

Во записникот се наведува: денот, времето и местото на одржување на седницата; присутните на седницата; дневниот ред што е утврден на седницата; наводите; изјаснувањата и предлозите на присутните на седницата што не се членови на Советот; посебните процедурални предлози на членовите на Советот по кои Советот гласал и одлуките на Советот.

Записникот од седницата на Советот се води во посебна книга за записници. Записникот, во книгата за записници, го потпишуваат претседателот на Советот и лицето што го води записникот. Одлуките што ги донел Советот ги изготвува Генералниот секретар на Советот.

Примерок од записникот се доставува до членовите на Советот. Членот на Советот може да стави забелешка на записникот која се разгледува на седница на Советот и по која Советот донесува заклучок, кој што е составен дел на записникот на кој се однесувала забелешката.

Записникот што Советот ќе го усвои со мнозинство гласови од присутните членови на седницата го потпишуваат претседателот на Советот и Генералниот секретар, односно лицето што го водело записникот.

Записниците од седниците на кои се утврдуваат предлози за избор и разрешување на судии се доверливи.

Член 9

Советот е надлежен:

- да ги избира и разрешува судиите,
 - да ги избира и разрешува претседателите на судовите,
 - ги интервјуира кандидатите судии за сите судови,
 - да утврдува престанок на судиската функција,
 - да избира и разрешува судии поротници,
 - да ја следи и оценува работата на судиите,
 - да одлучува за дисциплинска одговорност на судиите,
 - да утврдува престанок на судиска функција поради трајна неспособност за работа на судија,
 - да одлучува за одземање имунитет на судија,
 - да одлучува по барање за одобрување притвор на судија,
 - да предлага двајца судии на Уставниот суд на Република Македонија од редот на судиите,
 - да одлучува за времено отстранување на судија од вршење судиска функција,
 - да го утврдува бројот на потребните судиски места по судови,
 - да ги разгледува и оценува тримесечните и годишните извештаи за работа на судовите,
 - да се грижи за угледот на судиите и довербата на граѓаните кон судството,
 - да постапува по претставки и поплаки на граѓаните и правните лица за работата на судиите и судовите,
 - да поднесува извештај за работата,
 - да донесе деловник и други општи акти со кои ги уредува работите од својата надлежност и
 - да врши и други работи утврдени со закон.
- Покрај тоа Советот:
- дава согласност за вршење на активности во високообразовна институција од страна на судија,
 - дава мислење за едукатори во Академијата за обука на судии и јавни обвинители од редот на судиите,
 - предлага четири члена во Комисијата за квалификација и прием на кандидати при Академијата за обука на судии и јавни обвинители и нивни заменици и

- предлага четири члена во Комисијата за завршен испит при Академијата за обука на судии и јавни обвинители и нивни заменици.

Советот на судиите им издава и одзема судска легитимација.

Советот со акт ја пропишува формата и содржината на образецот на судската легитимација, начинот на нејзиното издавање и одземање.

1. Јавност во работата

Член 10

Седниците на Советот се јавни.

Јавноста може да биде исклучена само со одлука на Советот заради заштита на угледот и интегритетот на судијата или кандидатот за судија. За исклучување на јавноста од седниците, Советот одлучува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

2. Претседател на Советот

Член 11

Советот на седница избира претседател на Советот од редот на членовите на Советот со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот за време од две години, без право на повторен избор.

Кандидат за претседател на Советот може да предложи секој член на Советот со тоа што треба да обезбеди поддршка од најмалку 5 (пет) члена на Советот со јавно гласање. Член на Советот може да даде поддршка само на еден предлог за кандидат за претседател на Советот.

Изборот на претседател се врши со тајно гласање според редоследот на предложените кандидати, а постапката ја спроведува тричлена комисија од редот на членовите на Советот.

За претседател е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Ако има повеќе кандидати во втор круг на гласање одат двајцата кандидати со најмногу добиени гласови.

Ако ниту еден кандидат не го добие потребното мнозинство гласови, постапката за избор се повторува.

Советот, по предлог на претседателот на Советот на истата седница на која се избира и претседател, избира и заменик кој го заменува во негово отсуство. Заменикот претседател се избира со јавно гласање со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Мандатот на заменикот претседател на Советот трае колку и мандатот на претседателот на Советот.

За претседател и заменик претседател на Советот не можат да бидат избрани министерот за правда и претседателот на Врховниот суд на Република Македонија.

Член 12

Претседателот на Советот:

- го претставува Советот,
- претседава и раководи со седниците,
- учествува во работата и во одлучувањето на Советот,

- ги потпишува одлуките, предлозите, решенијата и другите акти на Советот и се грижи за нивното извршување,

- комуницира со јавноста, доколку не определи друго лице за тоа и

- се грижи за спроведување на Деловникот на Советот и врши и други работи определени со закон и Деловникот.

Изготвува распоред за работа на Советот по претходно прибавено мислење од седница на Советот.

Во распоредот за работа се утврдува кои членови на Советот за кои судови ќе ја следат работата, притоа водејќи сметка да не биде распореден член на Советот од судот од кој произлегува и врши распоред на државните советници кои ќе соработуваат со членовите на Советот.

Претседателот на Советот формира комисији и работни тела за редовно работење на Советот, освен комисиите и работните тела од член 57 став 1 на овој Деловник.

3. Член на Советот

Член 13

Членовите на Советот во вршењето на функцијата член на Советот се еднакви во правата и обврските.

Член 14

Член на Советот ги има следниве права, обврски и одговорности:

- учествува во работата и во одлучувањето на Советот,

- дава иницијативи, предлози и мислења по прашања од надлежност на Советот,

- учествува во работата на работните тела на Советот во кој е избран,

- по заклучок на Советот остварува увид во работата на судија и презема други дејствија и за тоа му поднесува извештај на Советот,

- одговорен е за повреда на Уставот и законот во врска со вршење на функцијата во Советот и

- врши и други работи определени со Законот за Судскиот совет на Република Македонија.

III. ИЗБОР НА СУДИИ И СУДИИ – ПОРОТНИЦИ

1. Утврдување на слободни судиски места во основните судови и избор на судија на основен суд

Член 15

Советот најдоцна до крајот на февруари во тековната година, со одлука го утврдува бројот на слободните судиски места за основните судови во Република Македонија за наредните две години и одлуката ја доставува до Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

Член 16

Судскиот совет на Република Македонија со одлука го определува бројот на судиите во секој суд, а по прибавено мислење од Општата седница на Врховниот суд на Република Македонија и мислење од седницата на судиите на соодветниот суд.

Судскиот совет на Република Македонија по предлог на седниците на основните и апелационите судови со одлука го определува бројот на судиите - поротници во секој суд.

Член 17

Судскиот совет на Република Македонија ќе донесе одлука за бројот на судиите во Основниот суд Скопје 1 – Скопје и Основниот суд Скопје 2 – Скопје.

Прераспоредувањето на судиите во судовите од ставот 1 на овој член ќе го изврши Судскиот совет на Република Македонија најдоцна во рок од 3 месеци од донесувањето на одлуката од ставот 1 на овој член, согласно со одредбите на Законот за судовите, водејќи сметка за специјализацијата на судиите по кривична и граѓанска материја.

Член 18

Советот донесува одлука за објавување оглас за избор на судија веднаш по испразнување на судиското место, или по утврдена потреба за судиско место.

Огласот се објавува во “Службен весник на Република Македонија” и во најмалку два дневни весника од кои еден на друг јазик различен од македонскиот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и трае 15 дена од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Пред пристапување кон избор на судија, Советот ги интервјуира кандидатите судии, за сите судови.

Член 19

Советот избира судија на основен суд од листата на кандидати доставена од Академијата за обука на судии и јавни обвинители што се јавиле на огласот.

Доколку кандидатот не се јави на три последователни огласи за судија го губи утврдениот приоритет од листата на кандидати на Академијата за избор за судија.

Член 20

До првото стекнување својство на кандидати за судии согласно со Законот за Академијата за обука на судии и јавни обвинители, судиите на основните судови ќе се избираат согласно со условите од член 43 ставови 1 и 2 на Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр.36/95, 45/95 и 64/2003).

Во период од три години по денот на првото стекнување својство на кандидати за судии согласно со Законот за Академијата за обука на судии и јавни обвинители, Судскиот совет 50 проценти од утврдените слободни судиски места за основните судови ќе ги пополнува со лица кои ги исполнуваат условите за судија на основен суд согласно со членот 43 ставови 1 и 2 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр.36/95, 45/95 и 64/2003) и кои не ја посетувале почетната обука во Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

2. Избор на судија на повисок суд**Член 21**

Советот избира судија во апелационен суд, Управниот суд на Македонија и Врховниот суд на Република Македонија од пријавените кандидати на огласот што ги исполнуваат условите и критериумите предвидени во Законот за судовите и Законот за Судски совет на Република Македонија.

Советот за судија ќе избере лице кое има највисоки стручни и професионални квалитети, кое ужива углед во вршењето на судиската функција, а врз основа на следниве критериуми:

1. стручно знаење во структурата, при што се земаат предвид специјалистичките, постдипломските студии и учеството во континуираната едукација;

2. односот кон работата, при што се зема предвид постигнатиот однос меѓу преземениот и очекуваниот обем и ажурност во извршувањето на работата на судијата;

3. способност за разрешување на правните прашања, при што се зема предвид достигнатиот степен на правилноста и законитоста на судското одлучување и утврдување, пред сè, во постапките со правните средства;

4. чувањето на угледот на судијата и судот, што се утврдува од начинот на водењето на постапката, комуникацијата со странките и другите органи, чувањето на независноста, непристрасноста, доверливоста, значајноста и однесувањето кон работата и надвор од неа;

5. способност за усно и писмено изразување, што се огледа преку изготвените одлуки и судското стручно дејствување;

6. преземањето дополнителна работа во вршење на судиската функција со учество во решавање на заостанати предмети;

7. преземање дополнителна работа при вршење на судиската функција преку менторство, едукација и слично;

8. односот со соработникот и судската администрација и

9. способноста за вршење на задачи од раководен карактер.

Доколку кандидатот не е од редот на судиите, Советот прибавува мислење од правното лице каде што кандидатот работел, како и од други институции за неговиот стручен и професионален развој во областа на правото и неговата примена.

3. Одлука за избор на судија**Член 22**

Од вкупниот број на пријавените кандидати за избор на судија, кандидатите кои на седница на Советот добиле поддршка на една третина од вкупниот број на членови на Советот, влегуваат во потесна листа на кандидати за избор на судија.

Член 23

За избор на судија Советот расправа и одлучува на седница на која присуствуваат најмалку две третини од членовите на Советот.

За судија е избран кандидатот кој добил две третини гласови од вкупниот број членови на Советот.

Член 24

Советот избира претседател на суд од пријавените кандидати судии на оглас за избор на претседател на суд со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Советот за претседател ќе избере лице кое ги исполнува условите и критериумите утврдени со Законот за судовите.

Член 25

Кога Советот избира судија и претседател на основен суд и апелационен суд кој се наоѓа на подрачје на единица на локална самоуправа каде што 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот, одлучува согласно со член 42 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија, при што мора да има мнозинство гласови од присутните членови кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.

Кога Советот избира претседател и судија на Врховниот суд на Република Македонија, одлучува согласно со членот 42 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија, при што мора да има мнозинство гласови од присутните членови кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.

Член 26

Одлуката за избор на судија и претседател на суд Советот ја донесува со јавно гласање.

Член 27

Доколку по спроведена постапка за избор на судија или претседател на суд, Советот утврди дека ниту еден од пријавените кандидати на огласот за судија, односно претседател на суд не ги исполнил условите за избор за судија, односно претседател на суд, или не бил избран за судија, односно претседател на суд, ќе донесе одлука за повторно огласување на изборот за судија, односно претседател на суд.

Член 28

Пред стапување на должност судијата и судијата поротник дава свечена изјава која гласи согласно со член 50 став 1 од Законот за судовите.

Кога дава свечена изјава судијата носи тога. Судијата свечената изјава ја дава поединечно пред Советот.

4. Предлог за избор на судии на Уставниот суд на Република Македонија**Член 29**

Советот од редот на судиите, по претходно утврдена оценка на нивните вкупни резултати во работата и придонесот за развојот на стручната и теоретската мисла и на правниот систем, му предлага на Собранието на Република Македонија двајца кандидати за избор на судии на Уставниот суд на Република Македонија.

Предлог за кандидат за судија на Уставниот суд на Република Македонија може да даде секој член на Советот со тоа што треба да обезбеди поддршка од најмалку 5 (пет) члена на Советот со јавно гласање. Член на Советот може да даде поддршка само на еден предлог за кандидат за судија на Уставниот суд на Република Македонија.

Ако има повеќе кандидати, во втор круг на гласање одат двајцата кандидати со најмногу добиени гласови.

Предлогот од ставот 1 на овој член Советот го утврдува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови.

Ако ниту еден од кандидатите не го добие потребното мнозинство од ставот 3 на овој Деловник, постапката за предлагање на кандидати се повторува.

Предлогот од ставот 1 на овој член Советот го носи со јавно гласање.

5. Избор и разрешување на судии поротници

Член 30

Советот избира и разрешува судии - поротници по предлог на претседателот на надлежниот основен и апелационен суд.

Советот го утврдува бројот на судиите - поротници по предлог на претседателот на судот за кој се избираат судиите - поротници.

Кога Советот избира судија - поротник во суд кој се наоѓа на подрачје на единица на локална самоуправа каде што 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот, одлучува со мнозинство гласови од присутните членови, при што мора да има мнозинство гласови од присутните членови кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.

Одлуката за избор и разрешување на судија-поротник Советот ја носи со јавно гласање.

Член 31

На судијата - поротник му престанува функцијата:

1. ако тоа сам го побара;
2. ако трајно ја загуби способноста за вршење на должноста судија поротник;
3. ако е осуден за кривично дело на казна затвор од најмалку 6 месеци;
4. ако неуредно или несовесно ја врши должноста на судија - поротник и
5. со навршување на 60 години старост.

Постапката за престанок на функцијата на судијата - поротник ја води Судскиот совет на Република Македонија по предлог на претседателот на судот.

IV. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СУДИСКА ФУНКЦИЈА

Член 32

Советот со решение ќе утврди престанок на судиска функција на судија, кога е исполнет некој од основите утврдени со Уставот, на начин определен со Законот за Судскиот совет на Република Македонија и тоа:

1. по барање на судијата;
2. ако трајно ја загуби способноста за вршење на судиска функција;
3. ако ги исполни условите за старосна пензија;
4. ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку 6 месеци и
5. ако е избран или именуван на друга јавна функција, освен во случаи на мирување утврдени со закон, со денот на изборот или именувањето на друга јавна функција или професија.

За утврдување престанок на судиска функција на судија од став 1 на овој член, Советот расправа и одлучува на седница на која присуствува мнозинството членови од вкупниот број членови на Советот, а одлуката

за утврдување престанок на судиска функција од став 1 точка 1, 3, 4 и 5 се носи со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот со јавно гласање, а одлуката од став 1 точка 2 се носи со двотретинско мнозинство од вкупниот број членови на Советот со јавно гласање.

1. Престанок на судиска функција по барање на судија

Член 33

Советот донесува решение за престанок на судиската функција на судија, кога сам ќе го побара тоа, без посебно да ги испитува причините на барањето.

2. Престанок на судиска функција поради трајно губење на способност за нејзино вршење

Член 34

Советот со решение ќе утврди престанок на судиска функција на судија, поради трајно губење на способноста за вршење на судиската функција.

Трајното губење на способноста за вршење на судиската функција се утврдува врз основа на документација со наод, оценка и мислење на надлежна здравствена комисија.

Постапка за утврдување на трајно загубената способност за вршење на судиска функција, Советот поведува по службена должност кога сам ќе дојде до такво сознание, или кога таква иницијатива ќе даде претседателот на судот во кој судијата ја врши функцијата или претседателот на повисокиот суд или Општата седница на Врховниот суд на Република Македонија.

Постапката за поведување и утврдување на трајно загубената способност, поблиску се уредува со правилник што го донесува Советот.

3. Престанок на судиска функција поради исполнување на услови за старосна пензија

Член 35

Советот донесува решение за престанок на судиска функција на судија кога се исполнети условите за стекнување право за остварување на старосна пензија, определени со закон.

4. Престанок на судиска функција поради сторено кривично дело

Член 36

Советот со решение ќе утврди престанок на судиската функција на судија кога судијата е осуден за сторено кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку 6 месеци, по правосилноста на пресудата со која е изречена оваа казна.

Првостепениот суд што ја донел одлуката без одлагање ќе достави до Советот примерок од пресудата со која судијата е осуден за сторено кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку 6 месеци.

5. Престанок на судиска функција поради избор или именување на друга јавна функција

Член 37

Советот со решение ќе утврди престанок на судиска функција на судија кога е избран или именуван на друга јавна функција, освен во случај кога со закон е предвидено мирување на судиска функција, со денот на изборот, односно именувањето.

Органот кој го избрал, односно именувал судијата на друга јавна функција е должен на Советот веднаш да му го достави актот за именување, односно избор.

V. РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА

Член 38

Судијата се разрешува од судиската функција:

1. поради сторена потешка дисциплинска повреда пропишана со закон што го прави недостоен за вршење на судиската функција и

2. поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција, утврдено со закон.

Одлуките од ставот 1 на овој член Советот ги носи со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот со јавно гласање.

1. Утврдување потешка дисциплинска повреда и утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција

Член 39

Советот со решение ќе разреши судија поради потешка дисциплинска повреда пропишана со закон, односно поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција кога во постапка ќе се утврди дека судијата сторил потешка дисциплинска повреда која го прави недостоен за вршење на судиската функција, по правосилноста на одлуката за дисциплинската одговорност, односно откако ќе утврди дека судијата нестручно и несовесно ја вршел судиската функција.

Советот донесува посебни правилници со кои ќе се уреди текот на постапката и водењето на постапката.

Член 40

Под нестручно и несовесно вршење на судиската функција се подразбира незадоволителна стручност или несовесност на судијата што влијае на квалитетот и ажурноста во работењето и тоа:

- доколку две години по ред Судскиот совет на Република Македонија оцени дека судијата покажува незадоволителни резултати, особено преку ненавремено донесување на судските одлуки, неефикасно и неажурно водење на судската постапка, број на потврдени, преиначени и укинати судски одлуки,

- несовесно, ненавремено или немарно вршење на судиската функција во водењето на судската постапка по одделни предмети,

- пристрасно водење на судската постапка особено во однос на еднаквиот третман на странките,

- постапување со предметите спротивно на начелото за судење во разумен рок, односно оддолжување на судската постапка без постоење на законски основ,

- неовластено издавање на класифицирани информации,

- јавно изнесување информации и податоци за судски предмети за кои не е правосилно одлучено,

- намерно повредување на правилата за правично судење,

- злоупотребување на положбата или пречекорување на службените овластувања,

- повреда на прописите или на друг начин нарушување на независноста на судиите при судење и

- грубо повредување на правилата на Судскиот кодекс со кој се нарушува угледот на судиската функција.

Член 41

Потешка дисциплинска повреда за која се поведува постапка за дисциплинска одговорност на судија за разрешување, се смета:

1. потешка повреда на јавниот ред и мир со која се нарушува неговиот углед и угледот на судот;

2. потешка повреда на правата на странките и на другите учесници во постапката со што се нарушува угледот на судот и судиската функција и

3. повреда на начелото на недискриминација по кој било основ.

Член 42

Како дисциплинска повреда за која се поведува дисциплинска постапка за утврдување дисциплинска одговорност на судија за која може да се изрече дисциплинска мерка се смета:

1. кршење на определениот редослед за постапување по предметите;

2. оневозможување вршење надзор над судиската работа од страна на повисокиот суд;

3. непристојно и недостојно однесување на јавни места;

4. неносење судиска тога;

5. примање подароци и други користи во врска со судиската работа;

6. партиски и политички активности (член 52 став 6 од Законот за судовите);

7. вршење друга јавна функција, работа или дејност која не е спојлива со вршењето на судиската функција (член 52 ставови 1, 2 и 3 од Законот за судовите);

8. предизвикување потешко нарушување на односите во судот кои значително влијаат врз вршењето на судиската функција;

9. неисполнување менторски задолженија и стручно оспособување на соработниците;

10. потешка повреда на правата за отсуство од работа;

11. неисполнување на должноста за стручно образование и

12. непостигање очекувани резултати во работата повеќе од 8 месеци едно по друго без оправдани причини.

Член 43

За утврдена дисциплинска повреда на судија, Советот може да изрече една од следниве дисциплински мерки:

- писмена опомена;

- јавен укор и

- намалување на платата во висина од 15% до 30% од месечната плата на судија во траење од еден до шест месеци.

Член 44

Во дисциплинска постапка врз основа на извештајот од член 55 став 6 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија и расправата на седницата, Советот може:

- да ја запре дисциплинската постапка,

- да изрече дисциплинска мерка соодветна на сторената повреда и

- да го разреши судијата поради сторена потешка дисциплинска повреда.

Во постапка за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција врз основа на извештајот од член 55 став 6 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија и расправата на седницата Советот може:

- да ја запре постапката и

- да го разреши судијата поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција.

2. Времено отстранување од вршење на судиската функција

Член 45

Советот може времено да отстрани судија од вршење на судиската функција кога е поведена постапка за утврдување одговорност на судијата, до завршувањето на постапката.

Судијата времено се отстранува од вршењето на судиската функција за време додека се наоѓа во притвор.

Судијата може времено да биде отстранет од вршењето на судиската функција за време додека трае истрагата за кривично дело, или кога е поведена дисциплинска постапка или постапка за негово разрешување.

Одлуката од ставовите 1, 2 и 3 на овој член се носи со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот, со јавно гласање.

3. Одземање на имунитет на судија

Член 46

Советот одлучува за одземање имунитет на судија во случаи утврдени со закон, на седница на Советот со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови, со јавно гласање.

4. Одлучување по барање за притвор

Член 47

Советот на седница одлучува по барање за одобрување притвор на судија, односно по известувањето дека судијата е притворен.

Советот по известувањето за притвор на судија што не се повикал на имунитет, може да одлучи да се примени имунитетот врз судијата, ако оцени дека тоа е потребно за вршење на судиската функција.

Ако Советот не одобри притвор, судијата веднаш ќе биде пуштен на слобода.

Постапката во која Советот одлучува за одземање имунитет на судија е итна и се спроведува во рок од три дена од доставеното барање, односно известувањето за притвор.

Одлуката од ставот 1 на овој член се носи со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот, со јавно гласање.

5. Право на жалба

Член 48

Против одлуката на Советот судијата има право на жалба до Советот за одлучување по жалбите на Судскиот совет против решенија за разрешување или изречена дисциплинска мерка, формиран при Врховниот суд на Република Македонија.

Рокот за поднесување жалба од ставот 1 на овој член изнесува 8 дена.

Советот за одлучување по жалби е составен од девет члена од кои: тројца судии на Врховниот суд на Република Македонија, четворица судии од апелационите судови и двајца судии од судот од кој е судијата против кој е водена постапката.

Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија не може да биде член на Советот од ставот 1 на овој член.

6. Разрешување претседател на суд од функцијата претседател на суд

Член 49

Претседател на суд се разрешува од функција претседател кога Судскиот совет на Република Македонија во постапка ќе утврди исполнување на некои од следниве основи:

- злоупотреба на положбата и пречекорување на службените овластувања,
- незаконско и ненаменско располагање со финансиските средства на судот,
- неизвршување или ненавремено извршување на работите на судската управа,
- влијаење врз независноста на судиите во врска со одлучувањето по одделни предмети,
- предизвикува потешко нарушување на односите во судот кои значително влијаат врз работењето на судот,
- повреда на правилата во врска со распределба на предметите и
- неисполнување на програмата за работа.

Во случај на полесен облик на повреда на основите од ставот 1 на овој член на претседателот на судот може да му биде изречена дисциплинска мерка.

VI. ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА

Член 50

Советот за својата работа поднесува годишен извештај до Собранието на Република Македонија.

Извештајот од ставот 1 на овој член јавно се објавува.

Во извештајот се содржани податоци:

- за бројот на избраните и разрешените судии и судиите поротници,
- за бројот на поведени и завршени дисциплински постапки,
- за кадровската состојба во судството,
- за материјално-финансиската состојба во судството,
- оценка за соработката и односите на судовите со другите правосудни органи и органите на законодавната и извршната власт,
- оценка на состојбата во судството за заштита на човековите права и основни слободи и
- податоците за постапување по претставки и предлозите од граѓаните и институциите за работата на судиите и судовите.

Извештајот содржи и оценки за работата на судиите во Република Македонија во однос на квалитетот и ажурноста на нивната работа, како и други прашања во врска со остварувањето на независноста и самостојноста на судството.

Советот на седница го усвојува извештајот за својата работа со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови и го поднесува до Собранието на Република Македонија на разгледување и усвојување.

По усвојувањето на извештајот за својата работа Советот го доставува до сите судови во Република Македонија.

Доколку Собранието не го усвои извештајот, тоа ќе биде основ за поведување расправа пред органите што ги избрале членовите на Судскиот совет за оценка на нивната работа во Советот.

VII. СТРУЧНА СЛУЖБА

Член 51

Советот има Стручна служба.

Со Стручната служба раководи генерален секретар.

Советот донесува акти за внатрешна организација и систематизација на работните места.

При вработувањето во Стручната служба на Советот се обезбедува правична и соодветна застапеност на граѓаните што припаѓаат на сите заедници во Република Македонија.

Вработените во Стручната служба се должни во текот на работното време на работното место да носат на видно место ознака за личното име и звање.

Член 52

Советот од редот на судските службеници или државни службеници, односно државни советници вработени во Судскиот совет на Република Македонија именува генерален секретар, врз основа на конкурс.

Конкурсот се објавува во најмалку два дневни весника, од кои најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.

Кандидатите за генерален секретар покрај општите услови за засновање работен однос во суд, односно условите утврдени со Законот за државните службеници треба да имаат и осум години работен стаж по положен правосуден испит.

Мандатот на генералниот секретар трае колку и мандатот на Советот.

Член 53

Генералниот секретар на Советот му помага на претседателот на Советот во работите на Судскиот совет и ги врши особено следните работи:

- се грижи за уредно и навремено извршување на работите од страна на државните службеници и други вработени во Стручната служба,

- води евиденција на присутните и отсутните државни службеници и другите вработени во Стручната служба, го контролира почитувањето на почетокот и завршувањето на работното време од страна на државните службеници и другите вработени во Стручната служба и го известува претседателот на Советот за состојбите,

- учествува во организирањето на седниците на Советот, се грижи за водењето на записниците, правилно и навремено ги изготвува одлуките, решенијата и заклучоците што ги донел Советот,

- ги прима странките кои се обраќаат до Советот и им ги дава потребните известувања и објаснувања во врска со постапката на Советот по претставки и поплаки на граѓаните и правните лица за работата на судиите и судовите,

- се грижи за правилно извршување на работите во врска со работните односи и персоналните прашања,

- се грижи за подготвувањето на нацрт - предлогот на финансиската пресметка за работата на Советот, го следи извршувањето на пресметката во текот на годината и го известува претседателот на Советот за состојбите,

- врши работа на одговорен работник за одбрана и за работите во врска со постапувањето со поштата од доверлив карактер.

VIII. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА

Член 54

Средствата за работа на Советот се обезбедуваат од Републичкиот буџет од делот означен со Судска власт.

Член 55

Платата на членовите на Советот, генералниот секретар и на судските службеници се определува со закон.

IX. КОМИСИИ И РАБОТНИ ТЕЛА

Член 56

Заради остварување на работите од својот делокруг Советот од својот состав формира:

- Комисија за подготвување на кандидатски листи во состав од три члена, и нивни заменици,

- Комисија за спроведување избори на членови на Советот од редот на судиите во состав од претседател, два члена и нивни заменици,

- Дисциплинска комисија во состав од пет члена,

- Комисија за утврдување на нестручно и несовесно вршење на судиската функција во состав од пет члена и

- Комисија за утврдување на трајно загубена способност за вршење судиска функција во состав од три члена.

Комисиите од став 1 на овој член ги избира Советот по предлог на претседателот на Советот, притоа водејќи сметка за рамноправната застапеност на секој член од Советот, со мнозинство гласови од присутните на седницата на која се избираат, со јавно гласање.

На расправа комисиите од ставот 1 на овој член работат во полн состав.

Надлежноста, составот, начинот на работење и постапката пред комисиите од став 1 на овој член се остварува врз основа на Уставот, законот и подзаконските акти.

Советот во остварувањето на работите од својот делокруг може да формира и други постојани или повремена комисии и работни тела.

X. ДОНЕСУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ

Член 57

Советот донесува Деловник за работа со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови.

Со Деловникот за работа на Советот се уредува постапката и начинот на работа на Советот и други прашања од надлежност на Советот.

Деловникот за работа се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Изменувањето и дополнувањето на Деловникот се врши на начин и во постапка што важи за негово донесување.

XI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 58

Со денот на влегување во сила на овој Деловник престанува да важи Деловникот на Републичкиот судски совет објавен во "Службен весник на Република Македонија" број 10/94, 34/2000 и 3/2004.

Член 59

Овој деловник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-235/1
8 февруари 2007 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Беќир Исени, с.р.

204.

Врз основа на член 58 став 1 в.в. со член 55 став 8 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија, Судскиот совет, на седницата одржана на 30.1.2007 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕСТРУЧНО И НЕСОВЕСНО ВРШЕЊЕ НА СУДИСКАТА ФУНКЦИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се уредува постапката и начинот за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција.

Член 2

Судијата се разрешува од судиската функција порди нестручно и несовесно вршење на судиската функција под услови утврдени со закон.

Член 3

Постапката за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција е итна и од доверлив карактер. Се води без присуство на јавноста и со почитување на угледот и достоинството на судијата.

Член 4

Одредбите од овој Правилник се однесуваат и на претседател на суд.

II. БАРАЊЕ ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА

Член 5

Постапката за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција се поведува по барање на член на Советот, претседателот на судот, претседателот на повисокиот суд или Општата седница на Врховниот суд на Република Македонија.

Во барањето од став 1 на овој член се наведуваат причините за основаноста за поведување постапка за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција.

Со барањето се доставуваат и доказите на кои се заснова барањето.

Член 6

Барањето се доставува до Судскиот совет на Република Македонија (во натамошниот текст Советот), кое се заведува во уписникот и по него се оформува предмет.

Член 7

Советот од своите редови формира Комисија за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција (во натамошен текст Комисија), во состав од пет члена на која и` се доставува предметот.

III. ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА**Член 8**

Комисијата барањето го доставува лично до судијата против кој е поднесено.

Судијата може писмено да одговори на наводите во барањето или да даде усна изјава на записник во рок од 8 дена од добивањето на барањето.

Судијата против кој е поднесено барање има право на бранител којшто самиот го известува и го обезбедува за расправа.

Заедно со одговорот на барањето судијата ги доставува сите докази со кои ги побива наводите во барањето.

Судијата во одговорот на барањето е должен да ја наведе неговата адреса на која ќе се доставуваат писмената.

Член 9

Комисијата прибавува податоци и докази што се од интерес за утврдување на состојбата во врска со утврдување на нестручно и несовесното вршење на судиската функција.

Член 10

Врз основа на прибавените податоци и докази од член 9 од овој Правилник, Комисијата поднесува извештај со предлог за основаноста на барањето до Советот.

IV. ПОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА**Член 11**

Советот на седница расправа по барањето и предлогот на Комисијата и одлучува за поведување или за запирање на постапката.

Одлуката од став 1 на овој член Советот ја донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Член 12

Одлуката од член 11 на овој Правилник се доставува до подносителот на барањето, судијата и претседателот на судот каде судијата ја врши функцијата, а предметот со сите списи и го предава на Комисијата.

Ако е поведена постапка против претседател на суд, одлуката се доставува и на претседателот на повиокиот суд.

Член 13

Советот може времено да отстрани судија од вршење на судиската функција кога е поведена постапка за утврдување одговорност на судија, согласно со Законот за судовите.

Член 14

Комисијата закажува расправа во рок од 30 дена од денот на донесувањето одлука за поведување на постапката за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција.

На расправата Комисијата работи во полн состав.

Со расправата раководи претседателот на Комисијата.

Член 15

На расправата се покануваат подносителот на барањето и судијата.

Ако учесниците од став 1 на овој член кои се уредно поканети не дојдат, а изостанокот не го оправдаат, расправата ќе се одржи.

Член 16

На расправата ќе се изведат доказите предложени од подносителот на барањето, судијата, како и доказите што ги прибавила Комисијата.

Судијата има право да се произнесе по сите докази изведени на расправата.

Член 17

За дејствијата преземени на расправата се составува записник.

Записникот го води лице што ќе го определи Советот, од редот на државните советници.

Записникот содржи: ден, час и место на одржување на расправата, членовите на Комисијата и лицето што го води записникот, имињата на присутните лица, изјавата на подносителот на барањето, изјавата на судијата, односно неговиот бранител и доказите што се изведени.

Записникот го потпишуваат подносителот на барањето, судијата или неговиот бранител, членовите на Комисијата и лицето што го води записникот.

Претседателот на Комисијата може да нареди целиот тек или дел од расправата да се бележи стенографски, односно да се врши тонско снимање.

Стенографските белешки, односно тонското снимање во рок од 48 часа ќе се преведат, прегледаат и приклучат кон записникот, заедно со преписот од тонското снимање.

Член 18

Комисијата во рок од 15 дена по завршувањето на расправата поднесува извештај за констатираната состојба и дава предлог до Советот да донесе одлука:

- за запирање на постапката,
- за разрешување на судијата поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција.

Член 19

Извештајот треба да ги содржи сите списи и акти што во текот на постапката Комисијата ги имала на располагање, изјаснувањето на судијата, опис на спроведените дејствија, како и образложен предлог за одлучувањето на Советот.

V. ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ**Член 20**

Советот врз основа на извештајот и расправата на седница на Советот може:

- да ја запре постапката за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција,
- да го разреши судијата поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција.

Член 21

Советот со решение ќе го разреши судијата за нестручно и несовесно вршење на судиската функција врз основа на одредбите од член 75 од Законот за судовите.

Член 22

Решението од член 21 на овој Правилник, Советот го донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Решението се изготвува во писмена форма во рок од 15 дена од денот на донесувањето.

Примерок од решението се доставува на судијата, неговиот бранител, на подносителот на барањето и на претседателот на судот во кој судијата ја врши функцијата, односно на претседателот на непосредно повисокиот суд.

Член 23

Против решението на Советот за разрешување судија, судијата има право на жалба до Советот за одлучување по жалбите на Судскиот совет, формиран при Врховниот суд на Република Македонија, во рок од 8 дена од приемот на решението.

VI. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ

Член 24

Изменувањето и дополнувањето на овој Правилник се врши на начин и во постапка што важи за неговото донесување.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за постапката и начинот за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција, донесен од Републичкиот судски совет под број 02-26/1од 6.2.1998 година.

Член 26

Постапките кои се започнати пред Републичкиот судски совет, а не се завршени, ќе продолжат пред Судскиот совет согласно со одредбите на овој Правилник.

Член 27

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-238/1
8 февруари 2007 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Беќир Исени, с.р.

205.

Врз основа на член 55 став 8 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија, Судскиот совет, на седницата одржана на 30.1.2007 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОСТАПКАТА НА ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА СУДИИТЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се уредува постапката за утврдување дисциплинска одговорност на судија.

Член 2

Судскиот совет на Република Македонија (во натамошниот текст Советот) поведува постапка за дисциплинска одговорност против судија поради потешка дисциплинска повреда за која се поведува постапка за дисциплинска одговорност на судија за разрешување и дисциплинска постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на судија за која може да се изрече дисциплинска мерка.

Член 3

Дисциплинската постапка е итна и е од доверлив карактер. Се води без присуство на јавноста и со почитување на угледот и достоинството на судијата.

II. БАРАЊЕ ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА

Член 4

Дисциплинската постапка се поведува по барање на член на Советот, претседателот на судот, претседателот на повисокиот суд или Општата седница на Врховниот суд на Република Македонија во рок од три месеци од денот на осознавањето за сторената повреда, но не подолго од една година од денот на сторувањето.

Член 5

Барањето за поведување дисциплинска постапка (во понатамошниот текст барање) содржи име и презиме на судијата и други податоци за лична идентификација, во кој суд ја врши функцијата, опис на дисциплинската повреда, законскиот назив на повредата со наведување на одредбите од Законот за судовите и предлог доказите што треба да се изведат на расправата.

Со барањето се доставуваат и доказите на кои се заснова барањето.

Член 6

Барањето се доставува до Советот.
Барањето се заведува во уписникот и по него се оформува предмет.

Член 7

Советот од своите редови формира дисциплинска комисија во состав од пет члена (во натамошен текст Комисија).

Предметот се доставува на Комисијата.

III. ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА

Член 8

Комисијата го доставува барањето лично до судијата против кој е поднесено.

Судијата може писмено да одговори на наводите во барањето или да даде усна изјава на записник во рок од 8 дена од добивањето на барањето.

Судијата против кој е поднесено барање има право на бранител којшто самиот го известува и го обезбедува за расправа.

Заедно со одговорот на барањето судијата ги доставува сите докази со кои ги побива наводите во барањето.

Судијата во одговорот на барањето е должен да ја наведе неговата адреса на која ќе се доставуваат писмената.

Член 9

Комисијата прибавува податоци и докази што се од интерес за утврдување на состојбата во врска со утврдување на дисциплинската одговорност на судијата.

Член 10

Врз основа на прибавените податоци и докази од член 9 на овој Правилник, Комисијата поднесува извештај со предлог за основаноста на барањето до Советот.

IV. ПОВЕДУВАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА

Член 11

Советот на седница расправа по барањето и предлогот на Комисијата и одлучува за поведување на постапка или за запирање на постапка.

Одлуката од став 1 на овој член Советот ја донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Член 12

Одлуката од член 11 на овој Правилник се доставува до подносителот на барањето, судијата и претседателот на судот каде судијата ја врши функцијата, а предметот со сите списи и го предава на Комисијата.

Член 13

Советот може времено да отстрани судија од вршење на судиската функција кога е поведена постапка за утврдување одговорност на судија, согласно со Законот за судовите.

Член 14

Комисијата закажува расправа во рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката за поведување дисциплинска постапка.

На расправата комисијата работи во полн состав.

Со расправата раководи претседателот на Комисијата.

Член 15

На расправата се покануваат подносителот на барањето и судијата.

Ако учесниците од став 1 на овој член кои се уредно поканети не дојдат, а изостанокот не го оправдаат, расправата ќе се одржи.

Член 16

На расправата ќе се изведат доказите предложени од подносителот на барањето, судијата, како и доказите што ги прибавила Комисијата.

Судијата има право да се произнесе по сите докази изведени на расправата.

Член 17

Ако изведените докази укажуваат на сторена потешка дисциплинска повреда која не била наведена во барањето, подносителот на барањето може да го преиначи барањето и со истакнување ново барање покрај постојното.

Подносителот на барањето може да го преиначи барањето на записник пред Комисијата или да бара расправата да се одложи заради изготвување на новото барање, а судијата може веднаш да даде одговор на барањето или да бара одлагање на расправата заради изготвување на одговор на наводите во преиначеното барање.

Рокот за одговор на барањето е три дена.

По дадениот одговор на барањето, Комисијата во рок од 8 дена поднесува извештај со предлог за основаноста на новото барање до Советот кој одлучува за поведување на постапка или за запирање на постапката по новото барање.

Член 18

За дејствијата преземени на расправата се составува записник.

Записникот го води лице што ќе го определи Советот, од редот на државните советници.

Записникот содржи: ден, час и место на одржување на расправата, членовите на Комисијата и лицето што го води записникот, имињата на присутните лица, изјавата на подносителот на барањето, изјавата на судијата, односно неговиот бранител, доказите што се изведени.

Записникот го потпишуваат подносителот на барањето, судијата или неговиот бранител, членовите на Комисијата и лицето што го води записникот.

Претседателот на Комисијата може да нареди целиот тек или дел од расправата да се бележи стенографски, односно да се врши тонско снимање.

Стенографските белешки, односно тонското снимање во рок од 48 часа ќе се преведат, прегледаат и приклучат кон записникот, заедно со преписот од тонското снимање.

Член 19

Комисијата во рок од 15 дена по завршувањето на расправата поднесува извештај за констатираната состојба и дава предлог до Советот да донесе одлука:

- за запирање на постапката,
- за изрекување дисциплинска мерка или
- за разрешување на судијата поради сторена потешка дисциплинска повреда.

Член 20

Извештајот треба да ги содржи сите списи и акти што во текот на постапката Комисијата ги имала на располагање, изјаснувањето на судијата, опис на спроведените дејствија, како и образложен предлог за одлучување на Советот.

V. ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ**Член 21**

Советот врз основа на извештајот и расправата на седницата на Советот може:

- да ја запре дисциплинската постапка
- да изрече дисциплинска мерка соодветна на сторената повреда
- да го разреши судијата поради сторена потешка дисциплинска повреда.

Член 22

Кога Советот ќе утврди дека не е сторена дисциплинска повреда ќе донесе решение за запирање на постапката.

Член 23

За утврдената дисциплинска одговорност на судија, Советот може да ги изрече следниве дисциплински мерки:

- писмена опомена,
- јавен укор и
- намалување на плата во висина од 15% до 30% од месечната плата на судијата, во траење од еден до шест месеци.

Член 24

При изрекувањето дисциплински мерки од член 23 од овој Правилник, Советот ќе ги има предвид следните околности: бројот и тежината на сторените повреди и нивните последици, степенот на одговорност, околностите под кои е сторена повредата, дотогашната работа и однесувањето на судијата, како и сите други околности кои можат да влијаат на видот на одлуката, вклучително и соработката што ја покажал судијата во текот на дисциплинската постапка.

Член 25

Советот со решение ќе го разреши судијата за сторена потешка дисциплинска повреда од член 77 од Законот за судовите.

Член 26

Решението од член 25 од овој Правилник, Советот го донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Решението се изготвува во писмена форма во рок од 15 дена од денот на донесувањето.

Примерок од решението се доставува на судијата, неговиот бранител, на подносителот на барањето, на претседателот на судот во кој судијата ја врши функцијата, односно на претседателот на непосредно повисокиот суд.

Член 27

Против решенијата на Советот за разрешување судија, односно изречена дисциплинска мерка, судијата има право на жалба до Советот за одлучување по жалбите на Судскиот совет, формиран при Врховниот суд на Република Македонија, во рок од 8 дена од приемот на решението.

VI. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ**Член 28**

Изменувањето и дополнувањето на овој Правилник се врши на начин и во постапка што важи за неговото донесување.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 29

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за постапката на дисциплинска одговорност на судиите, на Републичкиот судски совет објавен во („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/98).

Член 30

Постапките кои се започнати пред Републичкиот судски совет, а не се завршени, ќе продолжат пред Судскиот совет согласно со одредбите на овој Правилник.

Член 31

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-236/1
8 февруари 2007 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Беќир Исени, с.р.

206.

Врз основа на одредбите од член 49 став 4 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.58/2006), на седницата одржана на 30.1.2007 година, Судскиот совет на Република Македонија донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ПОВЕДУВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА ТРАЈНО
ГУБЕЊЕ НА СПОСОБНОСТА ЗА ВРШЕЊЕ
СУДСКА ФУНКЦИЈА**

Член 1

Со Правилникот за поведување и утврдување трајно губење на способноста за вршење на судската функција се уредува начинот на поведувањето на постапката, постапката и одлучувањето.

Член 2

Постапка за утврдување на трајно загубена способност за вршење судиска функција ја води Судскиот совет на Република Македонија (во понатамошниот текст Советот).

Член 3

Предлог за поведување постапка за утврдување на трајно загубената способност за вршење судиска функција може да поднесе:

- а) Судскиот совет на Република Македонија по службена должност кога самиот ќе дојде до такви сознанија;
- б) претседателот на судот во кој судијата ја врши функцијата;
- в) претседателот на непосредно повисокиот суд;
- г) Општата седница на Врховниот суд на Република Македонија.

Предлогот во писмена форма се поднесува до Советот заедно со причините за основаноста и доказите.

Член 4

Предлогот за поведување постапка за утврдување на трајно загубена способност за вршење судиска функција треба да содржи:

- а) име, презиме и функција на лицето кое го поднесува предлогот;
- б) име, презиме и судот каде работи судијата против кого се поднесува предлогот;
- в) законскиот основ и фактите врз основа на кои се поднесува предлогот;
- г) сите исправи и докази со кои располага подносителот на предлогот.

Одредбите од Правилникот за дисциплинска одговорност на Судскиот советот на Република Македонија се применуваат и во постапката за утврдување трајно губење на способноста за вршење на судската функција.

Член 5

Постапката за утврдување на трајно загубена способност за вршење на судиска функција е од итен и доверлив карактер, а ја спроведува комисија на Советот во состав од 5 члена.

Комисијата трајното губење на способноста за вршење на судската функција го утврдува врз основа на документација со наод, оценка и мислење на надлежна здравствена комисија.

Член 6

По добивањето на барањето Комисијата ја спроведува постапката согласно со Правилникот за дисциплинска одговорност и во рок од 30 (триесет) дена доставува извештај до Советот.

Советот врз основа на извештајот и материјалите од расправата на седница може да:

- а) ја запре постапката и
- б) донесе решение со кое ќе утврди престанок на судската функција на судијата поради трајно губење на способноста за вршење на судската функција.

Комисијата трајното губење на способноста за вршење на судската функција го утврдува врз основа на документација со наод, оценка и мислење од надлежна здравствена комисија.

Член 7

Решението со кое ќе утврди престанок на судската функција на судијата поради трајно губење на способноста за вршење на судската функција Советот го носи со двотретинско мнозинство од вкупниот број членови.

Против решението на Советот судијата има право на жалба до Советот за одлучување по жалби на одлуките на Судскиот совет.

Член 8

Изменувањето и дополнувањето на одредбите од овој Правилник се врши на начин и постапка како и за неговото донесување.

Член 9

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-239/1
8 февруари 2007 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Беќир Исени, с.р.

207.

Врз основа на член 55 од Законот за Судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006 година), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 30.1.2007 година, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ
НА СУДСКАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се уредува издавањето, формата и содржината на образецот и одземањето на судската легитимација.

Член 2

За издадените и одземените судски легитимации се води евиденција.

Судската легитимација се издава за време на вршењето на судската функција.

Член 3

Судијата кој ја изгубил легитимацијата или на друг начин останал без неа, веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена го известува Судскиот совет на Република Македонија, со кое ги изнесува и причините и се отвора постапка за издавање нова, а за старата во евиденцијата се става забелешка.

Член 4

Судијата кој престанал со вршењето на судската функција веднаш ја предава легитимацијата, преку претседателот на судот, во Судскиот совет на Република Македонија.

Во случај на непредавање, а престанал основот по кој е издадена, по службена должност Судскиот совет на Република Македонија ја поништува легитимацијата и за тоа го известува претседателот на судот.

Член 5

Судската легитимација е со големина од 7,5 x 11,5 см.

Кориците на судската легитимација од надворешната страна се од кожа, во темно сина боја, а на предната страна во горниот дел пишува "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" – Судски совет на Република Македонија, назив "СУДСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА".

Внатрешната страна на кориците е во бела боја.

Првата внатрешна страна содржи "Република Македонија, Судски совет на Република Македонија", место за фотографија во боја со големина 2,5 x 3 см, простор каде што се запишува името и презимето на судијата, функцијата и назив на судот, регистарски број на легитимацијата. Во горниот лев агол е грбот на Република Македонија, а во горниот десен агол е заштитниот знак мечот на правдата со вага. (Образец бр 1).

На судската легитимација се втиснува печатот од Судскиот совет на Република Македонија и потписот на претседателот на Советот или овластено лице.

Втората внатрешна страна на судската легитимација ги содржи следните податоци: матичниот број на судијата, живеалиште и дата на издавањето.

Третата внатрешна страна на судската легитимација го претставува симболот на правдата мечот со вага. Мечот е со златна боја, на тегет основа, со рамка чија горна половина е во бела боја на која пишува "Република Македонија", а долната половина е со ловоров венец со златна боја. (Образец бр. 2).

Член 6

Обрасците број 1 и 2 се составен дел на овој Правилник.

II. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 7

Службените легитимации издадени на судиите пред влегувањето во сила на овој Правилник ќе се заменат во рок од 1 (една) година, а издадените да се вратат преку претседателот на судот до Судскиот совет на Република Македонија.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник престануваат да важат одредбите од Правилникот за образецот и постапката за издавање и одземање на службените легитимации на судиите и службените лица во судот и на службените лица во Министерството за правда – сектор за правосудство, ("Службен весник на РМ" бр. 34/96, 50/96), а кои се однесуваат за службените легитимации на судиите.

Член 9

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-237/1
8 февруари 2007 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Беќир Исени, с.р.

Надворешна страна (корица)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Судски совет на Република Македонија

СУДСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА

Прва внатрешна страна



Република Македонија

Судски совет на Република Македонија

Име

Презиме

Функција

Назив на судот

Фотографија во боја
2.5 x 3 cm

место за печат

потпис на
претседателот на
Судскиот совет на
Р. Македонија

рег. бр. на
легитимацијата

Втора внатрешна страна

Матичен број на судијата:

Живеалиште:

Дата на издавање:

Трета внатрешна страна



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ**208.**

Врз основ на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Боиште – Општина Демир Хисар.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Боиште, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1636/1
7 февруари 2007 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

**НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

26.

Врз основа на Решение за спроведување истрага Ки.бр. 808/06 на Основниот суд Скопје I – Скопје, а во врска со член 21 став 2 од Законот за вршење нотарски работи, претседателот на Нотарската комора на РМ, на ден 07.02.2007 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Привремено се оддалечува од вршењето на функција нотар Михаил Косев од Скопје, со службено седиште на ул. „Беласица“ бб.

2. Привременото оддалечување од вршењето на функцијата ќе трае до завршување на истрагата.

3. За време на привременото оддалечување од вршењето на функцијата, нотарот не смее да презема никакви службени дејствија.

4. За време на привременото оддалечување, на нотар Михаил Косев му се одзема службениот печат.

5. Решението влегува на сила со денот на донесувањето.

Нотарска комора на РМ
Претседател,
Златко Николовски, с.р.

27.

Врз основа на Решение за привремено оддалечување на нотар Михаил Косев од вршење на функцијата, а во врска со член 22 став 2 од Законот за вршење нотарски работи, претседателот на Нотарската комора на РМ, на ден 07.02.2007 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се определува нотар Нада Палиќ од Скопје, со службено седиште на бул. „Пролет“ бр. 1/3-18, да издава преписи и потврди од архивата на привремено оддалечениот нотар и да врши други неопходни активно-

сти во канцеларијата на привремено оддалечениот нотар Михаил Косев од Скопје, со службено седиште на ул. „Беласица“ бб.

2. Решението влегува на сила со денот на донесувањето.

Нотарска комора на РМ
Претседател,
Златко Николовски, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА**

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02 и 37/05), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец јануари 2007 година не може да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	6.577
02	Шумарство, искористување на шуми и соодветни услужни активности	7.921
05	Улов на риба, одгледување на риби и услужни активности во рибарството	8.689
10	Вадење на камен, јаглен и лигнит, вадење на тресет	7.280
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и торииум	0
13	Вадење на руди на метал	11.148
14	Вадење на други руди и камен	10.854
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	9.760
16	Производство на тутунски производи и ферментација на тутун	10.071
17	Производство на текстилни ткаенини	4.954
18	Производство на облека; доработка и бојење на крзно	3.717
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	2.730
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	5.603
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7.773
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	9.372

23	Производство на кокс, деривати и нафта и нуклеарно гориво	13.416
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	15.023
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	3.155
26	Производство на производи од други неметални минерали	10.375
27	Производство на основни метали	9.853
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	6.257
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	8.599
30	Производство на канцелариски машини и компјутери	11.954
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	6.393
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	5.197
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	13.664
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	6.087
35	Производство на други сообраќајни средства	9.106
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	5.099
37	Рециклажа	4.519
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	14.622
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	8.174
45	Градежништво	6.530
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	11.035
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	10.633
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6.331
55	Хотели и ресторани	7.542
60	Копнен сообраќај, ценоводен транспорт	7.598

61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	18.611
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот; активности на патничките агенции	12.584
64	Поштенски активности и телекомуникации	13.593
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	17.362
66	Осигурување и реосигурување, пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	19.035
67	Помошни активности во финансиското посредување	28.732
70	Активности во врска со недвижен имот	11.114
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	5.952
72	Компјутерски и сродни активности	10.661
73	Истражување и развој	8.968
74	Други деловни активности	8.210
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	10.568
80	Образование	8.800
85	Здравство и социјална работа	8.259
90	Отстранување на отпадни води и ѓубре, санитарни и слични активности	7.776
91	Дејност на организации врз база на зачленување	11.557
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	8.129
93	Други услужни дејности	7.904
95	Дејност на домаќинствата како работодавачи на домашен персонал	0
96	Неиздиференцирани дејности на приватните домаќинства за производство на стоки за сопствени потреби	0
97	Неиздиференцирани дејности на приватните домаќинства за извршување услуги за сопствени потреби	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Месечно даночно ослободување 3.064.

Министер,
Љупчо Мешков, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622

